

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 22

Понеделник, 26 декември 2011 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:	Стр.	Стр.
370. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - измена и дополна на Деталниот урбанистички план за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица	2	
371. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт - измена и дополна на Деталниот урбанистички план за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица.....	3	
372. Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт - измена и дополна на Деталниот урбанистички план за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица		3

370.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија“ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета
по Нацрт - измена и дополна на
Деталниот урбанистички план
за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град
Струмица

1. Се организира јавна анкета по Нацрт - измена и дополна на Деталниот урбанистички план за Блок 9 УЕ 6 во град Струмица со површина од 19,30 ха и граничен опфат од исток до североисток со земјоделско земјиште, од северозапад со стопанскиот двор на поранешен ЗИК – Струмица и на јужната страна со коритото на река Водочница.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на: Огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, „Службен гласник на општина Струмица“ и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од денот на објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт - измена и дополна на Деталниот урбанистички план за Блок 9 УЕ 6 во град Струмица е со површина од 19,30 ха и граничен опфат од исток до североисток со земјоделско земјиште, од северозапад со стопанскиот двор на поранешен ЗИК – Струмица и на јужната страна со коритото на река Водочница, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бб во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08- 995 /7 Градоначалник
26.12.2011 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

371.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а
за организирање на јавна презентација по Нацрт - измена и дополна на Деталниот урбанистички план за Блок 9 УЕ 6 во град Струмица**

1. Се организира јавна презентација по Нацрт - измена и дополна на Деталниот урбанистички план за Блок 9 УЕ 6 во град Струмица со површина од 19,30 ха и граничен опфат од исток до североисток со земјоделско земјиште, од северозапад со стопанскиот двор на поранешен ЗИК – Струмица и на јужната страна со коритото на река Вадочница.

2. Одлуката за организирање на јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за уранизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во “Службен гласник на општина Струмица” и преку средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 11.01.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. ”Ленинова” бб во соба број 3.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-995/8 Градоначалник
26.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

372.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е
за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт - измена и дополна на Деталниот урбанистички план за Блок 9 УЕ 6 во град Струмица**

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавната анкета по Нацрт - измена и дополна на Деталниот урбанистички план за

Блок 9 УЕ 6 во град Струмица со површина од 19,30 ха и граничен опфат од исток до североисток со земјоделско земјиште, од северозапад со стопанскиот двор на поранешен ЗИК – Струмица и на јужната страна со коритото на река Вадочница.

ги именувам:

- **Стојан Динев** – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- **Илија Шалев** – претставник на изготвувачот на планот;
- **Александар Цицимов** – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 11.01.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бб во соба број 3, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-995/9 Градоначалник
26.12.2011 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.